

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Координатор на проектот
Пристап до правда во
Македонија:

Фондација Отворено
општество-Македонија
бул. Јане Сандански бр.111,
1000 Скопје
☎ 02/2477-188
📠 02/2444-499

ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОМОВИРАЊЕ НА
ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

10 Март 2015 година

СООПШТЕНИЕ:

Само 35 граѓани успеаа да добијат адвокат од државата и да го остварат нивното право на пристап до правда, а дури 1243 имале правен проблем во изминатата година

Во рамки на првите 12 месеци од реализацијата на проектот „Пристап до правда во Македонија“, мрежата организации регистрирани како даватели на бесплатна правна помош, обезбеди информации за правни прашања поставени од 1243 лица (599 жени и 644 мажи) во врска со 1287 правни проблеми.

Според областа за кои била побарана претходна правна помош, наодите се следни:

Област	Број на правни прашања
Социјална заштита	294
Имотно правно прашање	264
Судски постапки и други правни прашања	217
Здравствена заштита	105
Семејни односи	98
Заштита на жртви од семејно насилство	81
Работни односи	65
Заштита на деца	62
Инвалидско и пензиско осигурување	51
Азил	41
Заштита на жртви од кривични дела	9
Вкупно	1287

Од вкупно 1243 лица кои пристапиле до мрежата организации даватели на бесплатна правна помош, само 140 граѓани ги исполниле законските услови и со помош на овластените здруженија побараа адвокат платен од државата, а кој им е потребен за остарување на нивните права пред судовите. Од нив, 35 добиле решение со кое им се одобрува адвокат платен од државата, 33 биле одбиени во нивното барање, за 50 лица постапката била запрена, а за 22 барања постапката е сè уште во тек.



ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Координатор на проектот
Пристап до правда во
Македонија:

Фондација Отворено
општество-Македонија
бул. Јане Сандански бр.111,
1000 Скопје
☎ 02/2477-188
📠 02/2444-499

ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОМОВИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Вкупно поднесени барања	Одобрени барања	Одбиени барања	Запрена постапка	Постапка во тек
140	35	33	50	22

Должината на одлучување од страна на Министерството за правда, која во пракса трае просечно до 80 дена, наспроти законски пропишаниот рок од 20 дена, е причина за запирање на постапката кај најголем број поднесени барања. **Ова е загрижувачки податок кој укажува на непочитување на начелото за итност при одлучувањето за овие барања со што се загрозуваат правата на граѓаните.**

Мрежата на организации кои го имплементираат проектот „Пристап до правда во Македонија“ ќе продолжи со обезбедување претходна правна помош преку обезбедување општи правни совети, но и помош при поднесување барања за бесплатна правна помош на заинтересираните лица. Исто така, организациите ќе продолжат со своите напори за воспоставување соработка со надлежните институции. Овој проект се имплементира со финансиска поддршка обезбедена преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права, а со цел помагање на маргинализираните групи граѓани и тестирање на примената на законот за бесплатна правна помош на РМ.

Контакт:

aleksandar.stojanovski@fosm.mk

(02) 24 77 126

070 212 504

* * * * *

Ова соопштение е дел од активностите на проектот Пристап до правда во Македонија, кој е финансиран од Европската унија и неговата цел е унапредување и промовирање на правото на бесплатна правна помош. Проектот го координира Фондацијата Отворено општество - Македонија, а партнерски организации се Македонско здружение на млади правници - Скопје, Национален ромски центар - Куманово, Младински културен центар - Битола, ЕХО - Штип, Избор - Струмица и 8-ми Септември - Скопје. Повеќе детали за работата на овластените здруженија можете да добиете на www.pristapdopravda.mk

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на проектот „Пристап до правда во Македонија“ и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

